

НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Ред. Бр.	Име и презиме на кандидатот	Назив на темата		Име и презиме на менторот	Датум и бр. На одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
		на македонски јазик	на англиски јазик		
1.	Ангела Буровска	„Евалуација на ефектите од управувањето со готовинските текови врз финансиските перформанси на компаниите – анализа на примерок од индустриски компании котирали на Македонската Берза“	„Evaluation of the effect of cash flow management activities on financial performance – analysis of companies from the industrial sector listed on the Macedonian Stock Exchange“	проф. д-р Александар Наумоски	1.2.2022 02-84/13
2.	Анита Трајчевска	„Зголемување на транспарентноста на јавните набавки преку воведување на Електронски систем за јавни набавки“	“Increasing the transparency of public procurement through the introduction of an Electronic Public Procurement System”	проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска	1.2.2022 02-25/2
3.	Јасминка Васкова-Ташкова	„Флексибилните начини на работење како предизвик за современиот менаџмент на човечките ресурси“	„Flexible working arrangements: a challenge for the contemporary human resource management“	проф. д-р Љупчо Ефтимов	1.2.2022 02-84/15
4.	Наташа Ѓорѓевска	„Брендирање на работодавецот во странските компании во Република Северна Македонија“	„Employer Branding in Foreign Companies in the Republic of North Macedonia“	проф. д-р Стојан Дебарлиев	1.2.2022 02-98/2
5.	Вуко Мелов	„Прогресивното оданочување и доходната нееднаквост“	„Progressive taxation and income inequality“	проф. д-р Сузана Макрешанска Младеновска	1.2.2022 02-48/2
6.	Биљана Стојаноска	„Ефектите од фискалната децентрализација врз образованието во Република С.Македонија“	„Effects of fiscal decentralization on education in the Republic of North Macedonia“	проф. д-р Сузана Макрешанска Младеновска	1.2.2022 01-84/12
7.	Димитар Белчовски	„Монетарен пристап во анализа на билансот на плаќање – случајот на Република Северна Македонија и одбрани земји“	„Monetary approach to the Balance of Payments – the case of the Republic of North Macedonia and selected economies“	проф. д-р Ѓорѓи Гоцков	1.2.2022 02-90/2

8.	Јана Толеска	„Стратегии и методологии во ревизијата за идентификување на можни измами во финансиските извештаи”,	„Auditing strategies and methodologies for identifying possible fraud in the Financial Statements“	проф. д-р Атанаско Атанасовски	1.2.2022 02-84/14
----	--------------	---	--	--------------------------------------	----------------------